



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на  
Општина Пехчево

Петок 09 септември 2013 год.

Уредува:

Излегува по потреба  
Гласникот е бесплатен

П Е Х Ч Е В О  
Бр. 03 год. 2013

Стручна служба при  
Општина Пехчево  
тел. (033) 441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" Бр. 5/2002 год.) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" Бр.04/09) Градоначалникот на општина Пехчево го донесе следното:

## Р Е Ш Е Н И Е за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

1. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.09.2013 година и други акти, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
  1. Одлука за утврдување на Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево - општина Пехчево за плански период 2013-2018;
  2. Одлука за донесување на предлог урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна Река - општина Пехчево;
  3. Одлука за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево - втор квартал;
  5. Одлука за организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација во општина Пехчево;
  6. Одлука за усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево;
  7. Одлука за именување на членови од Советот во комисијата за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево;
  8. Одлука за именување на членови на управен одбор на здравен дом;

9. Одлука за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на општинската изборна комисија Пехчево
10. Одлука за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на избирачките одбори Пехчево
11. Одлука за усвојување на Правилникот за дополнување на Превилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец - Пехчево
12. Одлука за минимум финансиски средства за справување со кризни ситуации

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.04/09), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е**

За објавување на одлуката за утврдување на Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево - општина Пехчево за плански период 2013-2018

1. Се ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево - општина Пехчево за плански период 2013-2018 што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 25 став (4) и член 26 став (4) Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Службен весник на РМ бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 144/12), член 22 став (1) точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 21 став(1) точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево бр.4/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.09. 2013 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**За утврдувањена Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина Пехчево за плански период 2013-2018**

#### **Член 1**

Се утврдува Нацрт на изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина Пехчево за плански период 2013-2018 година ( во понатамошниот текст:планот). Планскиот опфат дефиниран за разработка со планот е со следните граници:

- север – до осовина на Пехчевска река
  - исток – осовина на улица 8 март (спој помеѓу ул. Борис Кидриќ и ул. Индустриска и граници на КП 1121 и 1120
  - југ – по граница на КП 1120 и ул. Индустриска
  - запад – до улица која ги спојува ул. Борис Кидриќ и ул. Индустриска
- Вака оформениот опфат е со површина од 5,00 ха

#### **Член 2**

Планот од член 1 на оваа одлука ги содржи следните прилози:

- 1.Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево за плански период 2013-2018 – Нцрт план

Содржина:

<b>ДОКУМЕНТАЦИНА ОСНОВА</b> .....	2
<b>ВОВЕД</b> .....	2
1. Географско и геодетско одредување на подрачје на планскиот опфат .....	2
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачје на планскиот опфат .....	3
3. Податоци за природни чинители .....	3
4. Податоци за природни чинители .....	4
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд .....	4
6. Инвентаризација на градби од културно-историско значење .....	5
7. Инвентаризација на комунална инфраструктура .....	5
8. Инвентаризација на беспрацвно изградени објекти .....	5
9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план .....	5
10. Анализа за можностите за просторен развој .....	6
11. Извод од текстуален дел и одредби за спроведување на генерален урбанистички план .....	6
<b>НУМЕРИЧКИ ДЕЛ</b> .....	7
<b>ГРАФИЧКИ ДЕЛ</b>	
1. Изод од ГУП .....	1 : 2 500
2. Извод од ДУП .....	1 : 1 000
3. Ажурирана геодетска подлога .....	1 : 1 000
4. Ивентаризација и снимање на бесправно изградени градби .....	1 : 1 000
5. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и изградена комунална инфраструктура .....	1:1000

#### **ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Текстуален дел

1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат и планскиот период .....	8
2. Географска и геодетска местополжба на плански опфат .....	8
3. Текстуални одредби од извод на генерален урбанистички план .....	8
4. Планска програма .....	8
5. Опис и образложение на планскиот концепт .....	9
6. Опис и образложение на плански решенија за изградба .....	9
7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските решенија .....	12
8. <b>МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА</b> .....	13
8.1 Мерки за заштита на животната средина .....	13
8.2 Засолнување .....	13
8.3 Заштита и спасување од поплави .....	13
8.4 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи .....	14
8.5 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства .....	15
8.6 Заштита и спасување од урнатини .....	15
8.7 Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи .....	15
8.8 Спасување од сообраќајни несреќи .....	16
8.9 Евакуација .....	16
8.10 Згрижување на загрозеното и настраданото население .....	17
8.11 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита .....	17
8.12 Прва медицинска помош .....	17
8.13 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло .....	17
8.14 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло .....	18
8.15 Асанација на теренот .....	18
8.16 Заштита на културно-историско наследство .....	19

#### **НУМЕРИЧКИ ДЕЛ**

1. Нумерички показатели .....	20
2. Нумерички податоци со урбанистички параметри .....	20

#### **УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА**

1. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат .....	21
2. Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат .....	25

#### **ГРФИЧКИ ДЕЛ**

1. Регулационен план .....	1 : 1 000
2. План на површини за градење .....	1 : 1 000
3. Сообраќаен и нивелациски план .....	1 : 1 000

4. Инфраструктурен план ..... 1 : 1 000  
5. Синтезен план ..... 1 : 1 000  
2. Извештај од извршена стручна ревизија со тех.број 88/2013 , април 2013 година  
3. Извештај за постапување по забелешки од стручна ревизија бр.08-323/2 од 10.05.2013 година  
4. Мислење од комисија за стручно мислење по нацрт планот бр. 08-1131/2 од 08.07.2013 година  
Член 3

Одлуката влегува на сила на денот на објавувањето во службен гласник на општина Пехчево.

**Број 0701 - 1425/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.04/09), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за донесување на предлог урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна Река - општина Пехчево

2. Се ОБЈАВУВА одлуката за донесување на предлог урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна Река - општина Пехчево што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 25 став (4) и член 26 став (4) Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 144/12), член 22 став (1) точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 21 став(1) точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево бр.4/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.09. 2013 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**Донесување на Предлог Урбанистички план вон населено место**  
**за туристички локалитет Равна река - општина Пехчево**

Член 1

Се донесува Урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна река - општина Пехчево за плански период 2012 - 2017 ( во понатамошниот текст: планот). Планскиот опфат е дефиниран со следните граници:

**На север** границата започнува покрај постојниот рибарник со објект за мрестење на рибите (сопственост на физичко лице), продолжува покрај реката Брегалница (во овој дел се вика Равна река и ја тангира истата наспроти течението), продолжува покрај м.в. Загазо и се движи покрај парцелата со КП 3638, КП 3630, КП 3629 (тоа е постојниот мотел "Идила" со веќе легално изграден рибарник и други пратечки објекти), продолжува покрај КП 3539, КП 3533, КП 3530 и КП 3531, продолжува покрај постојниот пат, поминува покрај КП 1805/1, КП и КП 1805/2, продолжува кон исток покрај КП 3497 и КП 3493 се до локацијата на постојни бараки.

**На исток** границата продолжува покрај реката го опфаќа просторот викан "Банцик" на кој постои еден објект кој моментално не е во функција, но порано функционираше како пила за груба обработка на дрвото.

**На југ** границата продолжува покрај м.в. "Бајрев чукар", се движи покрај течението на реката Брегалница, минува покрај КП 3518, КП 3517 и КП 3513, се движи кон југ покрај КП 3543, КП 3502, КП 3627, КП 3639/1, КП 3632/2 и КП 3642, до влезот на локацијата на мотелот "Идила", продолжува покрај течението на реката Брегалница се до локацијата на другиот рибарник, од каде опфатот и започнува до западниот дел на опфатот на планот.

**На југозападната страна** од локалитетот, на патот од Пехчево и Берово, граничи со рибарник во сопственост на поранешен "Југотутун" - Пехчево.

Член 2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

СОДРЖИНА

Документациона основа

А. Текстуален дел

ВОВЕД

1. ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКОТ ОПФАТ СО ОПИС НА НЕГОВИТЕ ГРАНИЦИ И ПОВРШИНА	10
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВА ОКОЛИНА	10
3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА ВО РАМКИ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ, НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА И НИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ.	
3.1. Географски карактеристики	11
3.2. Климатски карактеристики	11
3.3. Релефни карактеристики	11
3.4. Хидролошки карактеристики	12
3.5. Инжињерско-геолошки карактеристики	12
3.6. Сеизмички карактеристики	12
3.7. Бонитет на земјиштето	12
4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТОТ НА ЧОВЕКОТ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ	13
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА	14
6. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ	14
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	15
• сообраќајна инфраструктура	15
• комунална инфраструктура (водовод и канализација)	16
• електро-енергетска мрежа и објекти	17
8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ГРАДБИ	17
9. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, СО АНАЛИЗА НА ПРОБЛЕМИ СО ФУНКЦИОНИРАЊЕТО И ПРОСТОРОНИОТ РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ	18
10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРОЕН РАЗВОЈ	18
11. ИЗВОД НА ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО	19
<b>Б. Графички дел:</b>	
1. Извод од ГУП-Равна река (синтезен план)	1 : 2500
2. Извод од ГУП-Равна река (урбани блокови)	1 : 2500
3. Извод од ГУП-Равна река (улична мрежа)	1 : 2500
4. Ажурирана геодетска подлога	1 : 2500
5. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби	1 : 2500
6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура	1 : 2500
7. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура	1 : 2500

**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

А) Текстуален дел:

1. ВИД НА ПЛАНОТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ (ТОПОНИМ ИЛИ ОПИС) И ПЛАНСКИ ПЕРИОД	22
2. ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ	23
3. ТЕКСТУАЛНИ ОДРЕДБИ ОД ИЗВОДОТ ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО	24
4. ПЛАНСКА ПРОГРАМА КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ПРОГРАМАТА НА ДОНЕСУВАЧОТ НА ПЛАНОТ	25

5. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ И ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

5.1. Мерки за заштита на животната средина .....	25
5.2. Мерки за заштита на населението од воени разурнувања .....	29
5.3. Мерки за заштита од природни и технолошки непогоди .....	29

6. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА НАМЕНСКА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНО ЗА ИЗГРАДБА, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, СООБРАЌАЈНАТА И КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1. Парцелација и нумерација .....	31
6.2. Површина и намена .....	31
6.3. Преглед на карактеристични податоци .....	32
6.4. ИНФРАСТРУКТУРА.....	50
• Сообраќајна инфраструктура .....	50
• Нивелационен план .....	50
• Сообраќаен план .....	51
• Комунална инфраструктура .....	52
• Водоснабдување .....	52
• Канализација .....	53
• Електроенергетска и телефонска инфраструктура .....	55

7. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ .....

8. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ .....

9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИТЕ .....

10). НУМЕРИЧКИ ДЕЛ .....	137
10.1. Нумерички показатели .....	137
10.2. Билансни показатели .....	148

**Б). Графички дел:**

1. План на намена на земјиштето и градбите .....	1: 2500
2. Регулационен план .....	1: 2500
3. План на површини на градење .....	1: 2500
3/1. План на површини на градење за блок 1 .....	1: 1000
3/2. План на површини на градење за блок 2 .....	1: 1000
3/3. План на површини на градење за блок 3 .....	1: 1000
3/4. План на површини на градење за блок 4 .....	1: 1000
3/5. План на површини на градење за блок 5 .....	1: 1000
3/6. План на површини на градење за блок 6 и блок 7 .....	1: 1000
3/7. План на површини на градење за блок 8 .....	1: 1000
3/8. План на површини на градење за блок 9 и блок 10 .....	1: 1000
4. Сообраќаен и нивелациски план .....	1: 2500
4/1. Сообраќаен и нивелациски план за блок 1 .....	1: 1000
4/2. Сообраќаен и нивелациски план за блок 2 .....	1: 1000
4/3. Сообраќаен и нивелациски план за блок 3 .....	1: 1000
4/4. Сообраќаен и нивелациски план за блок 4 .....	1: 1000
4/5. Сообраќаен и нивелациски план за блок 5 .....	1: 1000
4/6. Сообраќаен и нивелациски план за блок 6 и блок 7 .....	1: 1000
4/7. Сообраќаен и нивелациски план за блок 8 .....	1: 1000
4/8. Сообраќаен и нивелациски план за блок 9 и блок 10 .....	1: 1000
5. Инфраструктурен план - комунална инфраструктура .....	1: 2500
(водовод и канализација) .....	1: 2500
6. Инфраструктурен план - Електроенергетска ( електро, телефонска и инсталација за јавно осветлување) .....	1: 2500

7. Синтезен план .....	1: 2500
7/1. Синтезен план за блок 1 .....	1: 1000
7/2. Синтезен план за блок 2 .....	1: 1000
7/3. Синтезен план за блок 3 .....	1: 1000
7/4. Синтезен план за блок 4 .....	1: 1000
7/5. Синтезен план за блок 5 .....	1: 1000
7/6. Синтезен план за блок 6 и блок 7 .....	1: 1000
7/7. Синтезен план за блок 8 .....	1: 1000
7/8. Синтезен план за блок 9 и блок 10 .....	1: 1000

#### Член 3

Планот се заверува 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на донесувачот на планот, еден кај органот што го спроведува, еден во Државниот архив на Република Македонија, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежна од областа на уредување на просторот во електронски формат, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Агенцијата за катастар на недвижности и еден примерок се изложува кај донесувачот на планот заради достапност на јавноста. Заверката со потпис и печат ќе ја изврши Претседателот на Советот на општина Пехчево.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од одржаната јавна презентација и јавна анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручната Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општина Пехчево.

#### Член 5

Советот на општина Пехчево е должен во рок од 30 дена од донесувањето на планот да обезбеди картирање на хамер или астралон.и да ги предаде на Агенцијата за катастар на недвижности на чување и користење.

#### Член 6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Пехчево.

#### Член 7

Оваа Одлука заедно со заверениот план се доставува до Органот на Државна та управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

#### Член 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 0701 - 1426/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.4/2003), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево - втор квартал

1. Се ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево - втор квартал што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Изгор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" Бр.5/2002) и член 36 од Статутот на Општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" Бр.04/09), Советот на општина Пехчево на 3-та редовна седница одржана на ден 03.09.2013 година донесе

## **О Д Л У К А**

**за усвојување на Кварталниот Извештај за извршувањето на Буџетот на општина Пехчево за периодот Мај-Август 2013 год.**

### **член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува Кварталниот Извештај за извршувањето на Буџетот на општина Пехчево за периодот Мај-Август 2013 год. доставен од Градоначалникот на општината.

- Составен дел на оваа Одлука е Кварталниот Извештај за извршувањето на Буџетот на општина Пехчево за периодот Мај -Август 2013 год.

### **член 2**

Одлуката стапува на сила 7 дена од донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Пехчево".

**Број 0701 - 1424/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.04/09), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

## **Р Е Ш Е Н И Е**

За објавување на одлуката за организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација во општина Пехчево

1. Се ОБЈАВУВА одлуката за организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација во општина Пехчево што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 50 став 1 точка 6 од Статутот на општина Пехчево Службен гласник на општина Пехчево бр.09/04) на седница одржана на ден 03.09.2013 год. Советот на општина Пехчево ја донесе следната

## **О Д Л У К А**

**за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Пехчево**



## **I. Општи одредби**

### **Член 1**

Со оваа одлука се утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација и други прашања од значење за функционирање на општинската администрација на Општина Пехчево (во понатамошниот текст: општинска администрација).

### **Член 2**

Општинската администрација ги извршува работите од надлежност на органите на општината.

Општинската администрација е должна со своето работење да обезбеди ефикасно функционирање на органите на општината.

### **Член 3**

Општинската администрација работите ги извршува согласно Законот за локалната самоуправа, посебните закони за одделни области и Статутот на општината.

### **Член 4**

Општинската администрација ги врши следните работи:

1. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот;
2. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите постојани и повремени комисији;
3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот;
4. Го организира и спроведува финансиското работење на општината;
5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбата и дава иницијатива и предлози за нивно решавање;
6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
7. Ракува со документите на општината, ги чува до нивно уништување, односно до предавање во Државниот архив на Република Македонија; и
8. Врши и други работи што ќе ги определи Советот и Градоначалникот.

## **II. Видови, организација и делокруг на општинската администрација**

### **Член 5**

За извршување на работите од надлежност на органите на општината, во општина Пехчево, се организира општинска администрација.

### **Член 6**

За извршување на функциите на органите на општината, во општинската администрација како организациони единици се образуваат одделенија.

### **Член 7**

Одделенија се образуваат заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја од надлежност на општината како и непосредно извршување на: нормативно-правни, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-надзорни, материјално-финансиски, информатичко-технолошки, стручно-оперативни, инвестиционо-тековни, административно-технички и помошни работи како и други работи што се извршуваат во општината.

### **Член 8**

Општинската администрација се организира во следните одделенија:

1. Одделение за правни, општи работи и јавни дејности
2. Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој
3. Одделение за финансиски прашања
4. Одделение за управување со човечки ресурси
5. Одделение за инспекциски работи-инспекторат
6. Одделение за внатрешна ревизија

## **III. Надлежност на одделенијата**

### **Член 9**

1. Одделение за правни, општи работи и јавни дејности ги врши работите што се однесуваат на:

- подготвување акти за Советот и Градоначалникот;
- изготвување на планови и прописи од надлежност на Советот и Градоначалникот;
- подготвување на седниците на Советот и седниците на неговите постојани и повремени комисии;
- приготвување и поднесување на материјали и списи за судски постапки во кои општината е тужител и тужен;
- застапува општината по претходно овластување од Градоначалникот пред судовите и другите државни органи на РМ;
- ракување и чување на документи на општината до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;
- вршење на работите од областа на јавните дејности односно културата, образованието, социјалната заштита, детска заштита и други активности утврдени со закон и акт на општината;
  - вршење на работите што се однесуваат на информирање/упатување на граѓаните за полесно остварување на нивните права,
  - вршење организационо-административни работи за Советот и Градоначалникот,
  - организирање, одржување и унапредување на информатичкиот систем на општината,
- заштита и одржување на зградата на органите на општината и другиот имот,
  - канцелариско и архивското работење,
  - регулирање на имотно-правните односи;
  - подготвување и издавање на службен гласник на општина Пехчево,
  - вршење на работите што се донесуваат на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра од природни непогоди и други несреќи
- како и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината согласно законите и другите прописи.

## Член 10

### 2. Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

- просторно и урбанистичко планирање – изработка, следење, спроведување на постапка за донесување на урбанистички планови;
- изготвување на Програми за изработка на урбанистички планови;
- изготвување и реализација на Програма за уредување на градежно земјиште;
- изготвување и издавање на одобренија за градба од надлежност на општината;
- одржување на јавната чистота;
- одржување на јавното осветлување;
- изготвување и реализирање на Програми за изградба, одржување на локални патишта, улици и други инфраструктурни објекти;
- покренување иницијативи и предлози за измена и дополнување на деталните урбанистички планови;
- одржување и користење на зелени површини;
- превземање мерки за заштита на животната средина, природата, како и мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето
- општински превоз и авто – такси превоз на патници и сообраќајна сигнализација;
- определување на имињата на улиците и другите инфраструктурни објекти;
- следење на состојбите и извршување на работите од областа на заштитата на животната средина;
- планирање на локалниот економски развој;
- изработка на стратешки документи за развој на општината;
- изготвување на проекти и програми за локален економски развој;
- изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот;
- поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво;
- воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;
- планирање на локалниот економски развој;
- изработка на стратешки документи за развој на општината;
- изготвување на проекти и програми за локален економски развој;
- изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот;
- поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво;
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината согласно законите и другите прописи.

## Член 11

### 3. Одделение за финансиски прашања ги врши следните работи:

- проучување на законските и подзаконските акти и прописи од областа на буџетското и материјалното-финансиско работење;
- изработување на буџет и ја следи неговата реализација;
- изготвување на финансиски планови и програми;
- изработување на Годишна сметка за извршување на Буџетот на општината;
- изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот (месечен, квартален и годишен) за општината и единките корисници на општината;
- изработување на квартални финансиски извештаи за извршување на Буџетот за тековната година;
- изработување на годишна програма на одделението;
- проучување на и реализира прописи од областа на финансиското-материјалното сметководственото и книговодственото работење како и други општи и поединечни акти за реализација на оваа надлежност;
- управување, следење и контрола на состојбата на движењето на средствата и изворите на средствата на општината утврдени со Буџетот;
- подготвување на стратешки план на општината;
- измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на општината;
- контрола на подготовката и извршувањето на Буџетот;
- спроведување ex-ante и ex-post финансиска контрола;
- подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација;
- благајничко работење;
- планирање на приходи, нивно утврдување и наплата;
- изготвува прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна евиденција;
- ги проучува законите и подзаконските акти и други прописи од областа на даноците и таксите и се грижи за нивна доследна примена;
- изготвување општи и поединечни акти од негова надлежност;
- планирање на приходите, нивно утврдување и наплата;
- водење евиденција на даночните обврзници;
- вршење на идентификација на недвижен и подвижен имот;
- водење регистар на недвижен и подвижен имот со имиња и адреси на даночните обврзници, вкупна површина и вредност;
- усогласување на состојбата на регистарот на недвижности со состојбата на недвижности во геодетска управа;
- спроведување постапка за присилна наплата на локални даноци и такси;
- примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки;
- следење и согледување на потребите од набавки во општината;
- изготвување годишен план за јавни набавки и негова реализација;
- давање стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки, водење на евиденција и документација во врска со јавните набавки;
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот согласно законите и другите прописи.

## **Член 12**

### **4. Одделение за управување со човечки ресурси** ги врши следните работи:

- изработување на годишната програма за работа на одделението;
- грижа за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси;
- соработување со другите одделенија заради остварување на поквалитетен развој на човечките ресурси;
- советување и соработување со другите раководители за прашања од областа на управувањето со човечките ресурси;
- подготвување на актите за систематизација и организација на органот како и изменувањата и дополнувања на истите ;
- учествува во изработката на прашања за посебниот дел од стручниот и приправничкиот испит;
- ги подготвува обрасците за оценување на државните службеници во општинската администрација;
- Изработување на годишен извештај за резултатите од оценувањето и доставување до министерството за информатичко општество и администрација
- спроведување анализа за потреба од обука на државните службеници;
- изработување на прт-Годишна програма за обука на државните службеници;
- следење и примена на Етичкиот кодекс на државните службеници и по потреба изработува извештаи;
- водење лични досиеја и одржување на базата на податоци за државните службеници и доставува известувања за настанатите промени во Централниот регистар на државните службеници што го води Министерството за информатичко општество и администрација;
- помагање при водењето на дисциплински постапки;
- координирање и подготвување на планот за користење на годишните одмори и изготвување на решенија за користење на годишните одмори

-врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината согласно законот и другите прописи.

#### **Член 13**

**5. Одделение за инспекциски работи - инспекторат** ги врши работите кои се однесуваат на:

- инспекциски надзор над вршењето на работи од надлежност на општината ;
- инспекциски надзор во областа на комуналните работи;
- инспекциски надзор на наплатата на комуналната такса и таксата за привремен престој;
- инспекциски надзор во областа на заштита на животната средина и природата, квалитетот на амбиентниот воздух;
- инспекциски надзор во областа на основно и средно образование основни и средни училишта;
- инспекциски надзор во областа на спортот - спортски објекти во сопственост на општината, услови за вршење на дејност спорт, остварување на Програмите донесени од Советот, остварување на правата на спортските клубови основани од општината
- врши други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на советот или Градоначалникот на општината согласно законите и другите прописи.

#### **Член 14**

**6. Одделение за внатрешна ревизија** ги врши работите кои се однесуваат на:

- процена на усогласеност на работењето на општината во согласност со законите, подзаконските, интерните акти и договори;
- темелна процена на функционирањето на системот за внатрешна контрола;
- оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на факторите за ризик;
- проверка на точноста, комплетноста и законитоста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи на општината;
- процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста на работењето и користењето на средствата во дефинирана област на активности или програми на општината;
- темелна проценка на работењето на информативно технолошките системи;
- процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на системот за финансиско управување и контрола за утврдување, процена и управување со ризиците;
- давање препораки за подобрување на работењето и работните процедури на субјектот, изготвување и донесување на стратешки и годишен план за внатрешна ревизија врз основа на објективна проценка на ризик, извршување на поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови и следење на нивното спроведување;
- изготвување на извештаи од извршените ревизии;
- следење на спроведувањето на мерките преземени од градоначалникот на општината од јавниот сектор врз основа на препораките дадени во ревизорските извештаи;
- изготвување на упатство за работа и повелба за внатрешна ревизија; информирање на Градоначалникот на општината за постоење на конфликт на интереси при извршување на ревизорската задача;
- известување до Градоначалникот на општината и лицето задолжено за неправилности, за неправилности или сомнежи за измами или корупција, кои можат да резултираат со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка;
- изготвување на годишен извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната ревизија;
- изготвување на план за обука на внатрешните ревизори и следење на нивна имплементација и
- врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината согласно законите и другите прописи.

### **IV. Раководење со општинската администрација**

#### **Член 15**

Со општинската администрација раководи Градоначалникот на општината.

#### **Член 16**

Со одделенијата раководи Раководител на одделение.

Во случај на отсуство или спреченост на Раководителот на одделението, со одделението раководи стручен државен службеник со највисоко звање во одделението, кој го определува Градоначалникот на општината.

#### **Член 17**

Вкупниот број на вработени и распоредот на звања и работни места го утврдува Градоначалникот на општината со Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација.

#### **V. Преодни и завршни одредби**

##### **Член 18**

Со влегувањето на сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Пехчево бр. 07-89/2 од 04.11.2010 година.

##### **Член 19**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Пехчево“, а ќе се применува по добиената согласност од Агенцијата за администрација.

**Број 0701 - 1423/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.04/09), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

#### **РЕШЕНИЕ**

За објавување на одлуката за усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 11 точка 2 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе

#### **ОДЛУКА**

**За усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево**

##### **член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвои Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево

##### **член 2**

Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево е во прилог на оваа одлука.

##### **член 3**

Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 0701 - 1427/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.04/09), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

### **РЕШЕНИЕ**

За објавување на Одлука за именување на членови од Советот во комисијата за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево

2. Се ОБЈАВУВА одлуката за именување на членови од Советот во комисијата за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 11 точка 2 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе

### **ОДЛУКА**

**За именување на членови на комисија за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево**

#### **член 1**

Советот на општина Пехчево согласно со Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево именуваше два члена и два заменици кои се членови на советот

#### **член 2**

За членови и заменици се именуваат следните советници:

- Љупчо Костадинов - член
- Славчо Пандурски - заменик член
- Стојче Стефановски - член
- Дениз Шамкаров - заменик член

#### **член 3**

Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 0701 - 1427/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.04/09), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

### **РЕШЕНИЕ**

За објавување на одлуката за именување на членови на управен одбор на здравен дом

3. Се ОБЈАВУВА одлука за именување на членови на управен одбор на здравен дом што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за здравствена заштита (Сл. весник на РМ бр.43/12), член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 11 точка 2 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе

#### **ОДЛУКА**

#### **За именување на членови на управен одбор на Здравен дом - Пехчево**

##### **член 1**

Советот на општина Пехчево согласно со законот донесе одлука за избор на двајца членови на управен одбор на Здравен дом - Пехчево.

##### **член 2**

За членови на управен одбор се именуваат следните лица :

- Николчо Вуксанов - член
- Милка Кацарска - член

##### **член 3**

Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 0701 - 1429/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.4/2003), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

#### **Р Е Ш Е Н И Е**

За објавување на одлуката за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на општинската изборна комисија Пехчево

1. Се ОБЈАВУВА одлуката за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на општинската изборна комисија Пехчево што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 19 став 2 од Изборниот законик (Службен весник на РМ 54/201 и 142/2012), а во врска со член 18 од Правилникот за надоместок на ОИК, ИК на град Скопје и ИО за спроведување на Локалните избори 2013 за избор на членови на советите на општините, членови на советот на Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на општина Скопје бр. 02-1642/1 од 29.04.2013, Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на 03.09.2013 г. донесе

## О Д Л У К А

за исплата на надоместок за извршената работа за спроведување на локалните избори 2013, за претседателот, членовите, секретарот и нивните заменици на Општинската изборна комисија ПЕХЧЕВО

- I. За извршената работа за спроведување на изборите за членови на советите на општините, членови на советот на Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на општина Скопје на претседателот, членовите, секретарот и нивните заменици на Општинската изборна комисија Пехчево, Општинската изборна комисија Пехчево да изврши исплата на надоместок и тоа:
1. На претседателот на Општинската изборна комисија, Елена Демјанска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 20.000,00 денари.
  2. На заменик претседателот на Општинската изборна комисија, Светлана Стамболиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 16.000,00 денари.
  3. На членовите на Општинската изборна комисија:
    - Влатко Поповски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 7.500,00 денари,
    - Марија Ризовски, да и се исплати еднократен надомест во износ од 10.000,00 денари,
    - Живко Каликов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 12.000,00 денари и
    - Димитар Рунтевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 12.000,00 денари
  4. На поранешниот член на Општинската изборна комисија, Горан Котевски за неговата работа до моментот на негово разрешување, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2.000,00 денари
  5. На замениците членови на Општинската изборна комисија:
    - Анита Каракашовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1.000,00 денари,
    - Јасминка Пашалиска - Андоновска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3.000,00 денари,
    - Сања Кошуланска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2.500,00 денари
    - Горица Поповска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 4000,00 денари
  6. На секретарот на Општинската изборна комисија, Верица Поповска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 16.000,00 денари.
  7. На заменик секретарот на Општинската изборна комисија, Лозенка Мицевска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 4000,00 денари.
- II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**Број 0701 - 1427/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.4/2003), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на избирачките одбори Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на избирачките одбори Пехчево што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**



Врз основа на член 19 став 2 од Изборниот законик (Службен весник на РМ 54/201 и 142/2012), а во врска со член 18 од Правилникот за надоместок на ОИК, ИК на град Скопје и ИО за спроведување на Локалните избори 2013 за избор на членови на советите на општините, членови на советот на Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на општина Скопје бр. 02-1642/1 од 29.04.2013, Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на 03.09.2013 донесе

### О Д Л У К А

за исплата на надоместок за извршената работа за спроведување на локалните изборите 2013 за претседателите, членовите и нивните заменици на избирачките одбори 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023 и 0024

Ш. За извршената работа за спроведување на изборите за членови на советите на општините, членови на советот на Град Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на општина Скопје на претседателите, членовите и нивните заменици на избирачките одбори број 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023 и 0024 Општинската изборна комисија Пехчево да изврши исплата на надоместок и тоа:

8. На претседателот на избирачкиот одбор број 0017, Ванчо Тренчевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
9. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0017, Хрисанта Цековска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2500,00 денари.
10. На членовите на избирачкиот одбор број 0017:
  - Сузана Каширска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Драган Колевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Звонко Каширски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
  - Борче Павлевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
11. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0017:
  - Габриела Костадинова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари,
  - Драги Костадинов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Горанчо Поповски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари
  - Мирјана Неделковска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари
12. На претседателот на избирачкиот одбор број 0018, Валентина Станоевска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
13. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0018, Љупчо Павлов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3750,00 денари.
14. На членовите на избирачкиот одбор број 0018:
  - Љупчо Стоичовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Трајче Николовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Татјана Стоическа, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
  - Љупчо Јовановски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
15. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0018:
  - Тинка Курчиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Петар Костовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Драшко Стојановски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 0,00 денари
  - Виктор Гошевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари
16. На претседателот на избирачкиот одбор број 0019, Никола Бакаловски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
17. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0019, Емилија Димевска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2500,00 денари.
18. На членовите на избирачкиот одбор број 0019:
  - Елена Видинска Муканова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари,
  - Суза Јангелова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Митко Рендевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари

- Киро Јангелов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
- 19. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0019:
  - Борче Бојчовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари,
  - Јанинка Бојчовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Татјана Бабалкова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
  - Ванчо Бучевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
- 20. На претседателот на избирачкиот одбор број 0020, Магдаленка Поповска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
- 21. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0020, Дејан Павловски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2500,00 денари.
- 22. На членовите на избирачкиот одбор број 0020:
  - Александар Парасков, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Јованка Пешначка, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Благојчо Јовевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
  - Благојчо Аспровски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
- 23. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0020:
  - Љупчо Митринов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Милка Кацарска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Александра Величкова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари
  - Киро Близнаковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
- 24. На претседателот на избирачкиот одбор број 0021, Мануела Станоевска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
- 25. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0021, Павлина Тренчовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2500,00 денари.
- 26. На членовите на избирачкиот одбор број 0021:
  - Ванчо Секуловски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Јагода Стојкова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Александар Миовски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
  - Борче Караџозов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
- 27. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0021:
  - Марија Шоповска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Билјана Шехтанска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Божидар Поповски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
  - Сашо Карбински, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
- 28. На претседателот на избирачкиот одбор број 0022, Ванчо Сивевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
- 29. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0022, Лидија Голчовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2500,00 денари.
- 30. На членовите на избирачкиот одбор број 0022:
  - Јасминка Јанчовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари,
  - Кирил Митревски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Витлем Јовановски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
  - Петар Митревски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
- 31. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0022:
  - Киро Пранговски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Ружа Вазлиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
  - Христина Зифовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
  - Зоран Мачевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари
- 32. На претседателот на избирачкиот одбор број 0023, Ѓорѓи Каракашов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
- 33. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0023, Роза Пајантова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3750,00 денари.
- 34. На членовите на избирачкиот одбор број 0023:

- Гордана Вазлиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Сашо Таковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
  - Јован Цветински, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
  - Благој Сеничев, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари
  - 35. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0023:
    - Јованчо Постоловски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
    - Павлина Батевска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
    - Томе Беќарски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
    - Сузана Рочовска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
  - 36. На претседателот на избирачкиот одбор број 0024, Санде Крамарски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
  - 37. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0024, Билјана Бошковска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3750,00 денари.
  - 38. На членовите на избирачкиот одбор број 0024:
    - Енис Јабукаров, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари,
    - Шемши Ридаров, да му се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
    - Мирсад Рашидов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
    - Ирфан Фезов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
  - 39. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0024:
    - Јаворка Ќурчиска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
    - Меџиба Јашарова, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
    - Сурјан Асанов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
    - Ејуп Пилов, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
  - 40. На претседателот на избирачкиот одбор број 0025, Алексо Матевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 4500,00 денари.
  - 41. На заменик претседателот на избирачкиот одбор број 0025, Борис Синдраковски, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3750,00 денари.
  - 42. На членовите на избирачкиот одбор број 0025:
    - Емилија Бакаловска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
    - Катарина Кажлевски, да и се исплати еднократен надомест во износ од 3000,00 денари,
    - Ѓорѓи Чабуковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
    - Глигор Пешначки, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2000,00 денари
  - 43. На замениците членови на избирачкиот одбор број 0025:
    - Лилјана Секуловска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
    - Виолета Василевска, да и се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари,
    - Борча Лаковски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 1700,00 денари
    - Стојан Капушевски, да му се исплати еднократен надомест во износ од 2550,00 денари
- IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**Број 0701 - 1428/1**  
**06.09.2013год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.04/09), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

### РЕШЕНИЕ

За објавување на одлуката за усвојување на Правилникот за дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Правилникот за дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец - Пехчево што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе

#### **О Д Л У К А**

**За дополнување на правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните задачи со опис и попис на работните места**

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево донесе одлука за дополнување на правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните задачи со опис и попис на работните места на ЈКП Комуналец - Пехчево.

#### **Член 2**

Во правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места бр. 0101-50 од 22.02.2008 година во попис и опис на работните задачи по работни места во ЈКП Комуналец - Пехчево во точката 7 работно место благајник по зборот благајник се додаваат и зборовите превенција и справување со кризна состојба.

Во делот Опис на работните задачи по реченицата врши и други работи дадени од претпоставениот се додаваат и следните работни задачи

- води евиденција на ресурсите со кои располага ЈКП Комуналец
- изготвува документација за бројот и состојбата на работниците во претпријатието
- изготвува потребни табели и списоци потребни за превенција и справување со кризна состојба
- соработува со Регионалниот центар за управување со кризи - Берово, Дирекцијата за заштита и спасување - Берово и Одделението за одбрана - Берово
- врши и други работи на превенција и справување со кризна состојба.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 0701 - 1430/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002) и член 37 став 1 од Статутот на општина Пехчево ("Сл. Гласник на Општина Пехчево" бр.4/2003), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

#### **Р Е Ш Е Н И Е**

За објавување на одлуката за минимум финансиски средства за справување со кризни ситуации

Се ОБЈАВУВА Одлуката за минимум финансиски средства за справување со кризни ситуации што Советот на општината ја донесе на својата 3-та седница одржана на ден 03.09.2013 година.

**Број 0801 - 1432/2**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09) Советот на општина Пехчево на својата трета редовна седница одржана на 03.09.2013 година донесе

**О Д Л У К А**  
**За минимум финансиски средства за справување со**  
**кризни ситуации**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево донесе одлука минимумот на финансиски средства за справување со кризни ситуации на ЈКП Комуналец - Пехчево да изнесува 5.000,00 денари.

**Член 2**

Износот утврден во член 1 од оваа Одлука, претпријатието секогаш треба да ги има на жиро сметката и ќе ги користи во случај на кризна состојба.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 0701 - 1431/1**  
**06.09.2013 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Игор Поповски с.р.**

---

## СОДРЖИНА:

---

---

- Одлука за утврдување на Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево - општина Пехчево за плански период 2013-2018.....2
- Одлука за донесување на предлог урбанистички план вон населено место за туристички локалитет Равна Река - општина Пехчево.....4
- Одлука за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево - втор квартал.....7
- Одлука за организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација во општина Пехчево.....8
- Одлука за усвојување на Правилникот за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево.....13
- Одлука за именување на членови од Советот во комисијата за условите начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на општина Пехчево, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на општина Пехчево.....14
- Одлука за именување на членови на управен одбор на здравен дом.....15
- Одлука за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на општинската изборна комисија Пехчево.....16
- Одлука за исплата на надоместок за извршена работа за спроведување на локалните избори за 2013 за претседателот членовите секретарот и нивните заменици на избирачките одбори Пехчево.....20
- Одлука за усвојување на Правилникот за дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец - Пехчево.....20
- Одлука за минимум финансиски средства за справување со кризни ситуации.....21